



Dauti - Komerc

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2024

СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје, јуни 2025 година

Содржина	
ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР.....	3
Извештај за сеопфатна добивка.....	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промените на капиталот.....	7
Извештај за паричните текови	8
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ	9
5. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ.....	10
6. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	17
7. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	22
8. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ОЦЕНКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ	24
9. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК.....	24
7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ.....	26
Објаснувачки белешки кон Извештајот за сеопфатна добивка	29
Објаснувачки белешки кон Извештајот за финансиска состојба	32
39. Трансакции со поврзани субјекти.....	37
40. Настан по датумот на известување	39
Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење.....	40
Додаток 2 – Годишна сметка.....	41
Додаток 3 – Годишен извештај	42

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ДАУТИ - КОМЕРЦ АД с. Бојане

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **ДАУТИ - КОМЕРЦ АД с. Бојане** коишто ги вклучуваат: Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024, Извештај за сопствена добивка, Прегледот на паричните текови, Извештајот за промената во главнината за годината која што завршува на тој датум, како и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија како и за интерните контроли коишто се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичните барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на вкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на **ДАУТИ – КОМЕРЦ АД с. Бојане** заклучно со 31 декември 2024 година и резултатите од неговото работење и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност член 384 став 7 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2024 година. Нашата работа по однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работата се конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **ДАУТИ – КОМЕРЦ АД с. Бојане** за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

Овластен ревизор
Елена Адамова

23 јуни 2025 година



ECOVIS®
AUDIT MACEDONIA

Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје

Управител
Жирил Андоновски

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ		
ДАТУМ	ОЗНАКА	БРОЈ
23.06.2025	E A.	05-4/42

Извештај за сеопфатна добивка
За годината што завршува на 31 декември 2024
 (во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи			
Приходи од продажба	8	5,173,985	4,359,399
Оперативни приходи	9	86,205	92,700
Капитализирано сопствено производство и услуги		999	
		5,261,189	4,452,099
Расходи			
Набавна вредност на продадени добра (стоки)		(4,333,253)	(3,690,112)
Трошоци за сировини и други материјали	10	(121,780)	(118,076)
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	(42,852)	(29,177)
Останати трошоци од работењето	12	(65,086)	(50,017)
Плати и надоместоци од плати	13	(390,463)	(295,731)
Останати расходи од работењето	14	(114,166)	(84,017)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријални средства	15	(0)	-
Амортизација		(57,428)	(41,623)
		(5,125,027)	(4,308,754)
Добивка/(загуба) од редовно работење		136,162	143,345
Финансиски приходи	16	554	567
Финансиски расходи	17	(11,683)	(4,543)
Добивка (-) Загуба пред одданочување		125,033	139,370
Данок од добивка	18	(3,135)	(7,463)
Нето добивка/(загуба) по одданочување		121,898	131,907
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА		121,898	131,907
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ ШТО ПРИПАГА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ		121,898	131,907

Финансиските извештаи се изготвени од:

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 15 март 2025 година и се потпишани во негово име од

Овластено лице за подготовка на финансиските извештаи

С. Кузичинска

Овластено лице на ДАУТИ – КОМЕРЦ АД с. Бојане



[Handwritten signature]

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2024

(во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	19	1,028,246	802,167
Нематеријални средства	19a	827	25
Долгорочни вложувања	19b	42	104
Вкупно нетековни средства		1,029,116	802,296
Тековни средства			
Парични средства и еквиваленти	20	66,889	85,581
Побарувања од поврзани друштва	21a	-	-
Побарувања од купувачи	21	596,834	554,448
Побарувања од државни органи и институции	22	5,713	11
Побарувања од вработените	23	1,610	1,940
Краткорочни финансиски средства	24	-	-
Залиха на сировини и материјали	25	16,218	17,195
Залики на производство, готови производи и стоки	26	11,234	6,875
Залики на трговски стоки	27	655,473	495,961
Останати побарувања	28	-	-
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	29	7,528	5,639
Вкупно тековни средства		1,361,500	1,167,649
ВКУПНИ СРЕДСТВА		2,390,616	1,969,946
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Запишан Капитал		1,240	1,240
Резерви		695,382	575,589
Добивка/(загуба) за финансиска година		121,898	131,907
Акумулирана добивка/загуба		289,507	313,834
Вкупно капитал	36	1,108,027	1,022,570
Нетековни обврски			
Долгорочни заеми и кредити	30	-	-
Вкупно нетековни обврски		-	-
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	31a	-	-
Обврски спрема добавувачи	31	882,349	696,884
Краткорочни кредити и заеми	32	365,216	220,196
Обврски кон вработените	33	23,822	19,482
Тековни даночни обврски	34	11,201	10,812
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)	35	-	-
Вкупно тековни обврски		1,282,588	947,375
ВКУПНИ ОБВРСКИ		1,282,588	947,375
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2,390,615	1,969,945

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**Извештај за промените на капиталот
 за годината која завршува на 31 декември 2024**

(во илјада денари)

	Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2023 година	1,240	362,443	540,712	904,395
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	(13,524)	(13,524)
Добивка (загуба) за периодот	-	-	131,905	131,905
Реинвестирана добивка	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на вложувања расположливи за продажба	-	(207)	-	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023 година	1,240	362,236	659,093	1,022,569
Добивка распределена на сопствениците	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2024 година	1,240	362,236	659,093	1,022,569
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-
Коригирана состојба на 01 јануари 2024 година	1,240	362,236	659,093	1,022,569
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	(36,440)	(36,440)
Добивка (загуба) за периодот	-	-	121,898	121,898
Реинвестирана добивка	-	-	-	-
Зголемување на резерви	-	119,793	(119,793)	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 година	1,240	482,029	624,757	1,108,026
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-
Коригирана состојба на 31 декември 2024 година	1,240	482,029	624,757	1,108,026

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**Извештај за паричните текови
 за годината која завршува на 31 декември 2024**

(во илјада денари)

	31 декември 2024	31 декември 2023
A. Готовински текови од оперативни активности		
Добивка/(загуба) по оддачување	121,898	131,907
Усогласување за:		
Амортизација	57,428	35,850
Зголемување/намалување на побарувања од поврзани субјекти	-	-
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	(41,387)	(149,664)
Зголемување/намалување на дадени аванси	-	-
Зголемување/намалување на примени аванси	-	-
Зголемување/намалување на останати побарувања	(7,260)	469
Зголемување/намалување на залихи	(162,895)	(68,047)
Зголемување/намалување на обврски спрема поврзани друштва	-	-
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	185,465	207,880
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	149,748	97,241
Нето(одливи)/ приливи од оперативни активности	301,996	255,636
B. Готовински текови од инвестициони активности		
Директни продажби (-набави) на материјални и нематеријални средства	(284,309)	(172,577)
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	62	-
Зголемувања/намалувања на дадени заеми	-	-
Нето(одливи)/ приливи од инвестициони активности	(284,247)	(172,577)
B. Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	-
Зголемување/намалување на одложени приходи	-	-
Зголемување на резерви	-	(207)
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	(36,440)	(13,524)
Нето(одливи)/ приливи од финансиски активности	(36,440)	(13,731)
Зголемување/намалување на паричните средства	(18,691)	69,328
Парични средства на почетокот на годината	85,581	16,253
Парични средства на крајот на годината	66,889	85,581

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДАУТИ КОМЕРЦ АД с. Бојане општина Сарај (во понатамошен текст (Друштвото) е акционерско друштво. Друштвото е основано на ден 30 јануари 1990 година и е регистрирано во Централниот Регистар на Република северна Македонија, регионална регистрациона канцеларија Скопје.

Скратениот назив на друштвото е:
ДАУТИ – КОМЕРЦ АД с. Бојане

Според Решението за распоредување на деловниот субјект по претежна дејност, даночниот обврзник е регистриран под шифра: **46.90 – Неспецијализирана трговија на големо.**

Финансиското работење се обавува преку следниве жиро сметки:

Банка	Бр.на жиро сметка	Потписници
1. Стопанска Банка АД Скопје	200-001051220711 МКД 200-001350779894 Евра	Џемаил Даути
2. Шпаркасе Банка АД Скопје	250-000000007386 МКД 250-001002140091 МКД 250-001002150082 МКД 250-001002380069 МКД 250-020000303235 ДМК 1470100115786 евра	Џемаил Даути
3. Халк Банка АД Скопје	270-041421440116 МКД 7207070100782120 Евра	Џемаил Даути
4. НЛБ Банка АД Скопје	210-041421440109 МКД 0070100102364 Евра 0070100102364 долари	Џемаил Даути

Овластено лице за истото е:
- Џемаил Даути Извршен член на Одборот на директори

Матичен број на друштвото е: 4142144
Даночниот број на друштвото е: МК4030990240095

Основна главнина:
Непаричен влог: 1.240.000,00 денари.
Паричен влог: 0,00 денари.
Вкупна основна главнина МКД: 1.240.000,00 денари.

Сопственици за Друштвото според акционерска книга се:

- **Џемаил Даути** со живеалиште на ул. Методија Митевски бр.10/2-3 -Чаир, Скопје. Извршен член на Одбор на директори.
- **Феми Даути** со живеалиште во с. Бојане, Сарај Скопје. Неизвршен член на Одбор на директори.
- **Хамим Даути** со живеалиште во с. Бојане, Сарај Скопје. Неизвршен член на Одборот на директори.

Овластено лице на друштвото е Џемаил Даути – Извршен член со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Согласно статутот на Друштвото, управувањето и раководењето со друштвото е едноставно организирано, за која цел е формиран следниот орган:

- **Одбор на Директори со 3 члена**
- Џемаил Даути – Извршен член
- Феми Даути – неизвршен член
- Хамим Даути – неизвршен член.

За целите на ДДВ даночниот објект е регистриран на месечно ниво.

Во текот на 2024 година друштвото брои 525 вработени.

На 31.12.2024 година друштвото има вработено 562 лица, додека бројот на вработени во 2023 година изнесува 405 лица.

Сметководството е внатрешно организирано во рамки на секторот за сметководствено-финансиски работи.

Друштвото во својот состав заклучно 31.12.2024 има регистрирано 65 подружници.

5. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.1 Основа за подготвување на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Службен весник на РСМ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РСМ 159/09, 164/10 и 107/11") во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за Толкување на Меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (ОМСС) заклучно со 01 Јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 Јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на финансиските извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на релевантноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

5.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период, а кои се уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди и толкувања објавени од Комисијата за толкувања на меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Северна Македонија.

- Измени на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања"- Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година).

- Измени на МСФИ 1 "Правично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување" - Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измените се однесуваат на средствата во индустријата за нафта, гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година).
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) - првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година).
- Измени на МСС 38 " Нематеријални средства" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009).
- Измени на МСФИ 2 "Плаќање врз основа на акции" – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 годин, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година).
- Измени на КТМФИ 9 "Повторна проценка на вградените деривати" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 "Финансиски инструменти: Признавање и мерење"- Вградени деривативи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година).
- КТМФИ 18 "Пренос на средства од купувачи" (применлива за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) "Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година" што претставува измена на "Рамката за подготовка и прикажување на Финансиските извештаи" (применлива за пренос на средства од купувачи примени на или по септември 2010 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 "Правично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување" – ограничен исклучок по споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).
- Дополнувања на МСС 24 "Обелоденувања за поврзани страни"- Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијние на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на МСС 32 "Финансиски инструменти: презентирање"- Сметководство за правата на издавање на нови кции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 феврури 2010 година).
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања "Подобрувања на МСФИ 2010 како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13)"- првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на

- формулацијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на КТМФИ 14 "МСС 19- Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција" Авансна уплата на минимални средства потребни за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
 - КТМФИ 19 "Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).
 - Дополнувања на МСФИ 1 "Праично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување" – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитетите кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година).
 - Дополнувања на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања" – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година).
 - Дополнувања на МСС 12 "Даночна добивка"- Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат на основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година).
 - МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - МСФИ 11 "Заеднички аранжмани" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - МСФИ 12 "Обелоденувања на вложувања во други правни лица" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - МСФИ 13 "Мерење на објективна вредност" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - МСС 27 (ревидиран во 2011) "Периодични финансиски извештаи" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - МСС 28 (ревидиран во 2011) "Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - Дополнувања на МСФИ 1 "Праично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување"- Државни кредити (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - Дополнувања на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања"- Пораминување на финансиските средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известувања кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 "Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за преодна примена" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
 - Дополнувања на МСС 1 "Презентација на финансиски извештаи"- Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година).

- Дополнувања на МСС 19 "Користи за вработените" - Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применлив за годишни периоди за известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ (циклус 2009-2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) главно поврзано со елиминација за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- КТМФИ 20 "Трошоци за открива во фазата на производство на површински рудници" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи", МСФИ 12 "Обелоденувања на вложувања во други правни лица" и МСС 27 "Поединечни финансиски извештаи" - Вложувачки правни лица (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 32 "Финансиски инструменти: Презентирање" - Порамнување на финансиски средства и финансиските обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 36 "Обезвреднување на средствата" - Обелоденувања за надоместувачката вредност за нефинансиски средства (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 39 "Финансиски инструменти: Признавање и мерење" Замена на деривати и продолжување на сметководството за хеџинг трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- КТМФИ 21 "Давачки" (толкување применливо за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 19 "Користи за вработените" – Планови за дефинирани користи: Придоноси за вработените (Применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ" (циклус 2010-2012) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ2, МСФИ 3, МДФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со елиминација на неконзистентни и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ (циклус 2011-2013) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или 1 јули 2014 година.).
- МСФИ 14 "Одложени сметки согласно законската регулатива"(применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи " и МСС 28 "Учество во придружени правни субјекти и заеднички вложувања" – Продажба на или вложувања во средства на вложувачот и неговиот придружен правен субјект или заедничко вложување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 .

- Дополнување на МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” – Сметководство за стекнати удели во заеднички операции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнувања на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” – Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема” и МСС 38 “Нематеријални средства” – Појаснување на прифатливите методи за пресметка на амортизација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема” и МСС 41 “Земјоделство” – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Метод на главнина во поединечни финансиски извештаи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ” (циклус 2012-2014) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) главно поврзани со елиминација на неконзистентности и термилошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои се уште не стапиле на сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнувања и толкувања кои се уште не стапиле на сила:

- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017).
- МСФИ 16 “Лизинг” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година).
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Класификација и мерење на трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- Измени на МСФИ 4 “Договори за осигурување” – Со примена на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” и МСФИ 4 “Договори за осигурување” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година или кога МСФИ 9 “Финансиски инструменти” се применува прв пат).
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” и МСС 28 “Учества во придружени правни субјекти и во заеднички вложувања” – Продажба или доделување на средства помеѓу инвеститорот и неговиот придружен субјект или

заедничко вложување и понатамошни дополнувања (почетниот датум на примена е одложен на неопределено време се додека проектот за истражување на методот на главнина не биде завршен).

- Измени на МСС 7 "Извештај за парични текови" - Иницијатива за обелоденувања (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година).
- Дополнувања на МСС 12 "Даноци на добивка" – Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година)
- Дополнувања на МСС 40 "Вложувања во недвижности" – Преноси на вложувања во недвижности (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ" (циклус 2014-2016) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 12 и МСС 28) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и терминологијски објаснувања (промените на МСФИ 12 се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година додека промените на МСФИ 1 и МСС 28 се применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).

Раководството го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и толкувањата на финансиските извештаи. Иако поголем дел од овие промени не се применливи во работењето на Друштвото, раководството не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи со МСС и МСФИ, кои се применуваат за периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.4 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД или денари), која е известувачка и функционална валута на друштвото. Текстовите и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади македонски денари.

2.5 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на промената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на

сметководствените порценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

2.6 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

6. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвувањето на финансиските извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

Сметководствените политики на друштвото се во согласност со нашите законски прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води според важечките прописи од таа област што се на важност во нашава држава, односно согласно Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство.

3.1. Курсни разлики

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на странските средства на плаќање се пресметани по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиска состојба. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во Извештајот на сеопфатна добивка како приходи или расходи во периодот во кои што настанале.

Друштвото е изложено на странска валута ЕВРО.

Девизните курсеви употребени за деноминција се како што следи:

	31.12.2024	31.12.2023
EUR	61,4950	61,4950
\$	58,8807	55,6516
€	74,1350	70,7612

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиска состојба, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи. Курсните разлики настанати од искажувањето во Денари а вложувањата изразени во странски средства за плаќање, се прикажани во главниката.

3.2. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавните основни средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Набавната вредност ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи царина и даноци, намалена за попусти и работи што произлегува од таквото отуѓување и се прикажува во извештајот за сеопфатна добивка.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства, се елиминираат од Извештајот на финансиската состојба заедно со исправката на вредност.

Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка.

Недвижностите и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот на сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

3.2.1 Амортизација

При пресметка на амортизација друштвото самостојно ги утврдува стапките за пресметка на амортизација согласно Меѓународните сметководствени стандарди. Со оглед на фактот дека Република Северна Македонија ги има прифатено во целост Меѓународните сметководствени стандарди, со кои е регулиран начинот на пресметување на амортизацијата и утврдувањето на висината на амортизационите стапки, друштвото треба при пресметка на стапките за амортизација да се води од животниот век на основните средства.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на наредниот месец. Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опрема и канцелариски инвентар и мебел, транспортни средства, се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Опис на основно средство	Стапка на амортизација во % (2024)	Проценет век на употреба (2024)	Стапка на амортизација во % (2023)	Проценет век на употреба (2023)
Градежни објекти	2.5	40	2.5	40
Постројки и опрема	25	4	25	4
Алат, погонски и деловен инвентар и мебел	10	10	10	10

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестициите во тек до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

3.3 Залихи

Залихите се состојат од залихи на сировини и материјали, залиха на трговска стока и готови производи. Вредноста на залихите се утврдува по метода на набавни цени кај големопродажба. Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката. Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

3.4 Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната објективна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати.

Индикаторите кои се користат при проценката на ненаплатливост на побарувањата се:

- Несолвентност,
- можноста од ликвидација и стечај и
- доцнење при исплатата на побарувањата.

Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен.

Во случај на некаплатливост на побарувањето истото се отпишува и се оданочува согласно законските прописи. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметки-денарски и девизни и благајна.

3.6 Бенефиции на вработените

Друштвото, во текот на своето нормално работење, врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок кои што се пресметуваат на основа на бруто платите.

Друштвото работи со пензиски шеми и план за бенефиции после пензионирањето и консеквентно, врши прилагодување на обврските и расходите во однос на пензиите на годишно ниво врз основа на извештај од овластен актуар.

3.7 Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се утврдува од финансискиот резултат коригиран за даночно непризнаените расходи.

3.8 Данок на додадена вредност

Данокот на додадена вредност се пресметува и плаќа на прометот на производи, стоки и услуги извршен на домашен пазар, согласно со Законот за данок на додадена вредност.

Прометот од друштвото подлежи на оданочување со данок на додадена вредност, со право на одбивка на претходниот ДДВ.

3.9 Обарски кон добавувачите

Обарските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во фактурата.

3.10 Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како долгорочни обврски, со нивно прераспределување за делот кој доспева како краткорочен кредит.

3.11 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен и се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото. Приход од продажба се признава по испорачувањето на добрата и нивното прифаќање од страна на купувачот, намален за данокот на додадена вредност и попусти.

Друштвото своите приходи ги мери според објективната вредност на примениот надомест или побарување. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производи,
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите,
- износот на приходите може да се измери,
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат,
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

Во политиката за признавање на расходи, друштвото се придржува до следниве критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност,
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите,
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди,
- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот,
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврската а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.12 Трошоци за позајмување

Трошоците за позајмување, вклучувајќи ги трошоците по основ на камати во врска со позајмување на средствата (позајмици и кредити) се признаваат како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за периодот во кои настанале.

3.13 Компаративи

Компаративните износи во извештајот се променети онаку каде што е потребно, со цел да се соодветни на промените во извештајот од оваа година.

3.14 Капитал и резерви

Капитал Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства.

Резерви Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото и останати резерви во која е содржан и делот на реинвестираната добивка.

Акумулирани добивки/загуби Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

3.15 Резервирања

Резервирање се признава во Извештајот за финансиска состојба кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештај за финансиска состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

7. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Сметководствените процени направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1 Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани. Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу:

А) Корисен век на средствата

Корисниот век на средствата се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на проценките.

Б) Потенцијално оштетување на основните средства и нематеријалните средства

Ние ја проценуваме потребата од оштетување на основните средства и нематеријалните средства секогаш кога постои причина дека сметководствената вредност може значително да ја надминува надоместувачката вредност и кога оштетувањето е предвидено. Надоместувачката вредност се утврдува со помош на пресметки, при што се користат широк обем на проценки и фактори кои влијаат врз неа. Понрај тоа, ги земаме во предвид идните приходи и трошоци, технолошката застареност, пренин на активностите и други промени на факторите кои може да доведат до оштетување.

Доколку се идентификува оштетување, исто така се утврдува разликата меѓу објективната вредност и трошоците за продажба, со цел да се пресмета точниот износ на оштетување. Бидејќи оваа пресметка е субјективна, износот на потенцијалното оштетување може значително да се разликува од резултатите од овие калкулации.

В) Исправка на побарувањата од купувачи и останати побарувања

Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. За оние купувачи кои се банкрот или ликвидација, оштетувањето се пресметува индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на портфолиото, земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и минатите отписи, кредитната способност на купувачите и промените во условите за плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават промени доколку е потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и идните наплати на побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, отписите на тековните побарувања ќе бидат повисоки од предвидените и може да го надминат нивото на загуба.

Г) Резервации

Резервациите генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. Друштвото ја оценува можноста за негативен настан, како резултат на минати настани и доколку таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја прикажува обврската. Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но поради високото ниво на несигурност, во некои случаи евалуацијата можно е да се разликува во крајниот ефект. Во тековната 2024 година друштвото учествува во повеќе судски спорови каде се јавува како тужител и тужен.

8. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ОЦЕНКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Нема промена на сметководствените политики.

Усогласеност со законската регулатива.

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија.

9. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

6.1. Фактори на финансискиот ризик

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви), кредитен ризик, ризик од неликвидност, каматен ризик и даночен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризик го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на управителот.

а) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како "ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени" и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценови ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

За презентација на пазарните ризици потребни се сензитиви анализи за прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал. Периодичните ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските инструменти на денот на Извештајот за финансиска состојба. Салдото на денот на Извештајот за финансиска состојба ја прикажува цела година.

б) Девизен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на различните странски валути. Долгорочните обврски по кредити и побарувањата и обврските спрема странските купувачи/добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на девизните курсеви. Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги,

набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Република Северна Македонија.

в) Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

г) Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции. Друштвото нема значајни каматокосни побарувања. Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за обврските по долгорочни кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан со паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност. Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

д) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособноста на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено.

Раководството на друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Политика на друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизните валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

е) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со интерпретациите на

менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции може да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

е) Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

ж) Проценка на објективна вредност

Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа причина, нивната сметководствена вредност на денот на известување е слична со нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврсна да се подмири по пазарни услови, односно меѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на раководството, зависно од видот на средствата и обврските.

Евидентираната вредност на обврските и средствата соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Објективната вредност на монетарните средства, кои вклучуваат парични средства, се смета дека е приближна на нивните соодветни сметководствени вредности по дефиниција и поради нивната доспеаност од помалку од 3 месеци.

Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на нивната објективна вредност.

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Ризик од финансирање

Друштвото не врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Овој показател претставува однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските ја претставуваат разликата меѓу обврските по кредити (вклучувајќи ги долгорочните кредити) и паричните средства.

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 е следна:

(во илјади денари)

	2024	2023
Обврски по кредити	365,216	220,196
Пари и парични еквиваленти	(66,889)	(85,581)
Нето обврски по кредити	298,326	134,615
Капитал	1,108,027	1,022,570
Нето обврски по кредити/капитал	26.92%	13.16%

Раководството на друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

Ризик од девизни валути

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странските пазари при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства

(во илјади денари)

Некаматносни:	2024	2023
Парични средства и парични еквиваленти	66,889	85,581
Побарувања од купувачите	596,834	554,448
Останати побарувања и позајмици	5,713	11
Вкупно	669,436	640,040
Каматносни со променлива камата		
-Парични средства на сметки	-	-
-Дадени позајмици и депозити	-	-
Вкупно	-	-

Финансиски обврски

(во илјади денари)

Некаматносни:	2024	2023
Обврски кон добавувачи	882,349	696,884
Останати краткорочни обврски	35,023	30,295
Вкупно	917,372	727,178
Каматносни со променлива камата:		
Кредити	365,216	220,196
Вкупно	365,216	220,196

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поен. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 1% поени		Намалување за 1% поени	
	2024	2023	2024	2023
Обврски по кредити	(3,652)	(2,202)	3,652	2,202
Побарувања по кредити	-	-	-	-
Нето ефект	(3,652)	(2,202)	3,652	2,202

Ризик од ликвидност

Коефициенти на ликвидност

(во илјади денари)

	2024	2023
Тековни средства	1,353,972	1,162,011
Тековни обврски	1,282,588	947,375
Залихи	682,926	520,031
Тековен коефициент	1.06	1.23
Брз коефициент	0.52	0.68

Објаснувачки белешки кон Извештајот за сеопфатна добивка
(во илјади денари)

8 Приходи од продажба

ОПИС	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	3502	3008
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	4,886,537	4,138,934
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	235,321	171,000
Приходи од наемнини	1,155	832
Приходи од специфично работење на неповрзани друштва	47,470	45,626
ВКУПНО	5,173,985	4,359,399

9 Оперативни приходи

ОПИС	2024	2023
Вишоци	14,988	11,078
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	1,151	784
Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик	1,848	376
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	53,504	66,405
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	-	-
Останати приходи од работењето	14,714	14,057
ВКУПНО	86,205	92,700

10 Трошоци за сировини и други материјали

ОПИС	2024	2023
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	31,624	36,632
Трошоци за материјали (за администрација, управа)	26,019	25,015
Трошоци за енергија (за производство)	-	-
Трошоци за енергија (за администрација, управа)	59,604	52,786
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	4,532	3,644
ВКУПНО	121,780	118,076

11 Услуги со карактер на материјални трошоци

ОПИС	2024	2023
Транспортни услуги	9,918	4,549
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	3,352	2,752
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	-	-
Услуги за одржување и заштита	4,292	3,198
Наем-лизинг	7,184	5,323
Комунални услуги	182	285
Трошоци за реклама, пропаганда и саеми	5,395	2,530
Останати услуги	12,530	10,540
ВКУПНО	42,852	29,177

12 Останати трошоци од работењето

ОПИС	2024	2023
Трошоци за спонзорства и донации	11,668	2,000
Трошоци за репрезентација	7,046	6,515
Трошоци за осигурување	4,151	1,077
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	5,306	3,395
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1,758	3,907
Трошоци за користење на права (основен наем)	-	-
Останати трошоци на работењето	35,156	33,123
ВКУПНО	65,086	50,017

13 Плати и надоместоци од плати

ОПИС	2024	2023
Плата и надоместоци на плата-брuto (за администрација)	345,696	260,201
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	27,082	20,771
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	7,598	7,846
Останати трошоци на вработените	10,087	6,912
ВКУПНО	390,463	295,731

14 Останати расходи од работењето

ОПИС	2024	2023
Кусоци, кало, растур, расилување и кршење	17,566	13,847
Загуби врз основа на расходувања и загуби од продажба на постојани средства	182	794
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	1,151	2,999
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	95,217	65,887
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	50	487
Останати расходи од работењето	-	2
ВКУПНО	114,166	84,017

16 Финансиски приходи

ОПИС	2024	2023
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работење со поврзани друштва	-	-
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	-
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од од работењето со неповрзани друштва	554	567
Останати финансиски приходи	-	-
ВКУПНО	554	567

17 Финансиски расходи

ОПИС	2024	2023
Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	-	-
Расходи врз основа на курсни разлики од работењето	-	-
Останати финансиски расходи од поврзани друштва	-	-
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	9,503	3,115
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од неповрзани друштва	2,180	1,427
ВКУПНО	11,683	4,543

18 Данок на добивка

ОПИС	2024
Добивка пред одданочување	125,033
Непризнаени расходи:	26,316
Трошоци за репрезентација	6,342
Друго	19,974
Парични казни	
Даночна основа пред даночни ослободувања	151,349
Реекспонирана добивка	(120,000)
Дел од загуба од минати години пренесена од минати години	
Даночна основа	31,349
Пресметан данок на добивка од 10% (2023: 10%)	3,135
Други намалувања	
Данок на добивка	3,135
Добивка пред одданочување	125,033

ДАУТИ – КОМЕРЦ АД с. Бојане
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2024 година

Објаснувачки белешки кон Извештајот за финансиска состојба
(во илјади денари)

19 Недвижности, постројки и опрема

ОПИС	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2023						
Набавна вредност 01.01.	44,917	317,961	351,886	12,189	206,061	933,014
Набавени	-	228,867	100,364	-	-	329,231
Отуѓени, раководани	-	-	-	-	(156,654)	(156,654)
Состојба на 31.12.	44,917	546,828	452,250	12,189	49,408	1,105,592
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
Состојба на 01.01.	-	(41,877)	(219,137)	(6,598)	-	(267,612)
Тековна амортизација	-	(13,014)	(21,580)	(1,219)	-	(35,813)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	(54,891)	(240,717)	(7,817)	-	(303,425)
ПРОМЕНИ ВО 2024	-	-	-	-	-	-
Набавна вредност 01.01.	44,917	546,828	452,250	12,189	49,408	1,105,592
Набавени	-	29,066	82,078	1,593	202,191	314,928
Отуѓени, раководани	-	-	(973)	-	(31,453)	(32,426)
Состојба на 31.12.	44,917	575,894	533,355	13,782	220,145	1,388,094
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
Состојба на 01.01.	-	(54,891)	(240,717)	(7,817)	-	(303,425)
Тековна амортизација	-	(12,509)	(43,018)	(1,687)	-	(57,213)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	791	-	-	791
Состојба на 31.12.	-	(67,400)	(282,944)	(9,504)	-	(359,847)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ						
Состојба на 31.12.2024	44,917	508,495	250,411	4,278	220,145	1,028,246
Состојба на 31.12.2023	44,917	491,937	211,533	4,372	49,408	802,167

19а Нематеријални средства

ОПИС	Софтвер	Заштитни знаци	Лиценци	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2023				
Набавна вредност 01.01.	2,793	-	10,763	13,555
Набавени	-	-	-	-
Отуѓени, раководани	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	2,793	-	10,763	13,555
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.		-	(13,493)	(13,493)
Тековна амортизација		-	(37)	(37)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	(13,530)	(13,530)
ПРОМЕНИ ВО 2024				
Набавна вредност 01.01.	2,793	-	10,763	13,555
Набавени	1,017	-	-	1,017
Отуѓени, раководани	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	3,809	-	10,763	14,572
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	-	-	(13,530)	(13,530)
Тековна амортизација		-	(215)	(215)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	(13,745)	(13,745)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 31.12.2024	3,809	-	(2,982)	827
Состојба на 31.12.2023	2,793	-	(2,768)	25

19б Долгорочни финансиски средства

ОПИС	2024	2023
Останати долгорочни финансиски средства	42	104
ВКУПНО	42	104

20 Парични средства и еквиваленти

ОПИС	2024	2023
Пари на сметки во банка	66,493	81,425
Девизни сметки	337	4,150
Парични средства во благајна	59	7
Останати парични средства	-	-
ВКУПНО	66,889	85,581

21 Побарувања од купувачи

ОПИС	2024	2023
Побарувања од купувачи салдо	521,975	447,882
Побарувања од купувачи во странство салдо	36,840	24,986
Побарувања за дадени аванси, депозити во земјата	4,036	46,563
Побарувања за дадени аванси, депозити и нацрти во странство	27,062	30,953
Спорни и сомнителни побарувања	6,921	4,064
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	-	-
ВКУПНО	596,834	554,448

22 Побарувања од државни органи и институции

ОПИС	2024	2023
Данок на додадена вредност	1,202	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход	4,453	-
Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход	10	2
Побарувања за повеќе платени царини и царински давачки	-	-
Побарувања за повеќе платени придонеси и други давачки	48	9
Останати побарувања од државни органи и институции	-	-
ВКУПНО	5,713	11

23 Побарувања од вработените

ОПИС	2024	2023
Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата	3	47
Побарувања од вработените за аконтации за службено патување	296	-
Останати побарувања од вработените	1,311	1,893
ВКУПНО	1,610	1,940

25 Залиха на сировини и материјали

ОПИС	2024	2023
Сировини и материјали на залиха	16,218	17,195
Сировини и материјали во доработка, обработка и манипулација	-	-
ВКУПНО	16,218	17,195

Залихи на производство, готови производи и стоки,
биолошки средства и нетековни средства кои се чуваат за
продажба и прекинато работење

26

ОПИС	2024	2023
Производство (изградба во тек)	11,234	6,875
Производи на залиха	-	-
Отстапување од стандардните (плански) цени на производите	-	-
ВКУПНО	11,234	6,875

27 Залихи на трговски стоки

ОПИС	2024	2023
Стоки на залиха	576,607	407,728
Стоки на пат	71,723	81,864
Стоки во продавница	10,641	9,403
Вкалкулиран данок на додадена вредност	(1,007)	(880)
Разлика во цени на стоките	(2,491)	(2,154)
ВКУПНО	655,473	495,961

29 Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи

ОПИС	2024	2023
Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи	7,528	5,639
ВКУПНО	7,528	5,639

31 Обврски спрема добавувачи

ОПИС	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	400,962	285,682
Обврски спрема добавувачи во странство	426,343	351,533
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	1,875	1,783
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	53,170	57,887
Останати обврски од добавувачи	-	-
ВКУПНО	882,349	696,885

32 Краткорочни финансиски обврски

ОПИС	2024	2023
Краткорочни кредити и заеми во земјата	365,216	220,196
ВКУПНО	365,216	220,196

33 Обврски кон вработените

ОПИС	2024	2023
Обврски за плата и надоместоци на плата	20,138	16,652
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	37	171
Останати обврски спрема вработените	3,647	2,659
ВКУПНО	23,822	19,482

34 Тековни даночни обврски

ОПИС	2024	2023
Обврски за данокот на додадена вредност	-	867
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход	646	1,149
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци од плата	10,556	8,792
Обврски за персонален данок на доход	-	5
ВКУПНО	11,201	10,812

36. КАПИТАЛ

(во илјади денари)		
	2024	2023
Основна главнина	1,240	1,240
Законски резерви	9,787	9,787
Останати резерви реинвестирана добивка	685,595	565,802
Акумулирана добивка/загуба	289,507	313,834
Добивка/загуба за деловната година	121,898	131,907
Вкупно	1,108,027	1,022,570

Сопственичката структура на друштвото со 31.12.2024 година е прикажана во следната табела:

Основац/сопственик	Износ 000 МКД	% на учество
ЦЕМАИЛ ДАУТИ	415	34%
ХАМИМ ДАУТИ	412	33%
ФЕМИ ДАУТИ	412	33%
Вкупно	1,240	100%

37. ДИВИДЕНДА

Во тековната 2024 година Друштвото има исплатено дивиденда во вкупен износ од 36,233.325,00 денари.

38. ПРЕЗЕМЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

А) Правни спорови

Судски спорови

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Компанијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Друштвото се јавува како тужена странка и како тужител во судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото.

Менаџментот на Друштвото смета дека не постојат значајни идни обврски од овие судски спорови.

Б) Банкарски гаранции

Со состојба на 31.12.2024 година, друштвото има банкарски гаранции претставени во следната табела.

ОПИС	НЛБ Банка	Халк Банка
Издадени непокриени денарски платежни гаранции	118,500,000	
Издадени непокриени денарски чинидбени гаранции	5,243,168	7,654,514
Издадени непокриени девизни платежни гаранции		
Отворање на Ностро непокриени девизни гаранции	80,844,801	39,971,750
Непокриени платежни денарски тендерски гаранции		
Непокриени денарски чинидбени гаранции		
Гаранција непокриена авансна денарска гаранција		
Непокриени платежни ностро девизни гаранции		
Вкупно	204,587,969	47,626,264

В) Хипотеки

Друштвото нема задолжено под хипотека дел од својот движен и недвижен имот и опрема.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

39. Трансакции со поврзани субјекти

Во 2024 година Друштвото има трансакции со субјекти кои согласно Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица и тоа: Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ директна поврзаност со 6% сопственост, а останатите со индиректна сопственост и се прикажани во следната табела:

ДАУТИ – КОМЕРЦ АД с. Бојане
Белешки ил. финансиските извештаи
Составља за годината што завршува со 31.12.2024 година

Извештај за финансиска состојба 31/12/2024

ДАУТИ КОМЕРЦ АД	Даути Комерц Црна Гора	Даути Комерц Косово	Даути Комерц Албанија	Даути Транспортшпад	Фондација Албиз	Вкупно
	индиректно	индиректно	индиректно	индиректно	директно	
Побарувања од купувачи	-		18.313,741	489,013	57,871	18,860,625
Побарувања за дадени заеми	-					-
Други побарувања (аванси)	-			77,854		77,854
Вкупно средства	-	-	18.313,741	566,867	57,871	18,938,479
Обврски спрема донатори	299,109	26,076,492	41,817	18,950,639		45,368,056
Обврски за примени заеми и кредити						-
Други обврски (аванси)	2,346,390	50,746,371				53,092,761
Вкупно обврски	2,645,499	76,822,863	41,817	18,950,639	-	98,460,817

Извештај за сопствена добитка 01/01/2024 - 31/12/2024

ДАУТИ КОМЕРЦ АД	Даути Комерц Црна Гора	Даути Комерц Косово	Даути Комерц Албанија	Даути Транспортшпад	Фондација Албиз	Вкупно
	индиректно	индиректно	индиректно	индиректно	директно	
Приходи од продажба	44,948,597	32,172,356	38,710,545	1,703,936	3,766,671	121,302,105
Други приходи	-	-	-	-	-	-
Финансиски приходи	-	-	-	-	-	-
Вкупни приходи	44,948,597	32,172,356	38,710,545	1,703,936	3,766,671	121,302,105
Оперативни трошоци	42,405,462	30,124,957	35,295,510	1,240,341	2,933,772	112,000,042
Други трошоци						-
Финансиски трошоци	-	-	-	-	-	-
Вкупно трошоци	42,405,462	30,124,957	35,295,510	1,240,341	2,933,772	112,000,042

40. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се случиле настани кои по својата значајност би предизвикале нужна промена на финансиските извештаи.

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговски друштва вклучува Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за истата деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.



Директор Даути – Комерц АД с. Бојане

Додаток 2 – Годишна сметка

ЕМБС: 04142144

Целосно име: ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги

увоз-извоз АД с Бојане општина Сарај

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2024

Листа на приклучени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.029.115.245,00			802.295.548,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	827.192,00			24.945,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	827.192,00			24.945,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.028.245.618,00			802.166.168,00
10	-- Недвижности (011+012)	552.957.933,00			537.920.956,00
11	-- Земјиште	44.916.679,00			44.916.679,00
12	-- Градежни објекти	508.041.254,00			493.004.277,00
13	-- Постројки и опрема	38.105.913,00			34.453.602,00
14	-- Транспортни средства	101.376.819,00			105.707.177,00
15	-- Алат, логонски и канцелариски инвентар и мебел	111.381.563,00			70.304.626,00
18	-- Материјални средства во подготовка	220.145.293,00			49.407.853,00
19	-- Останати материјални средства	4.278.097,00			4.371.954,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	42.435,00			104.435,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	42.435,00			104.435,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.353.972.022,00			1.162.010.770,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	682.925.807,00			520.030.723,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	16.218.423,00			17.194.929,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	11.234.365,00			6.875.151,00
42	-- Залихи на трговски стоки	655.473.019,00			495.960.643,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	604.156.960,00			556.399.033,00
47	-- Побарувања од купувачи	565.736.834,00			476.932.153,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	31.097.372,00			77.515.497,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	5.712.795,00			11.108,00
50	-- Побарувања од вработените	1.609.959,00			1.940.275,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	66.889.255,00		85.581.014,00
60	-- Парични средства	66.889.255,00		85.581.014,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	7.527.585,00		5.638.566,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (D01+035+036+044+062)	2.390.614.852,00		1.969.944.884,00
65	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (D66+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.108.027.070,00		1.022.569.233,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.240.000,00		1.240.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	695.382.436,00		575.589.351,00
72	-- Законски резерви	9.787.295,00		9.787.295,00
74	-- Останати резерви	685.595.141,00		565.802.056,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	289.506.558,00		313.834.082,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	121.898.076,00		131.905.800,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.282.587.782,00		947.375.651,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.282.587.782,00		947.375.651,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	827.304.790,00		637.214.535,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауцији	55.044.236,00		59.670.048,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	10.555.942,00		8.791.948,00
100	-- Обврски кон вработените	23.821.750,00		19.482.346,00
101	-- Теховни даночни обврски	645.541,00		2.020.550,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	365.215.533,00		220.196.224,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА: ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.390.614.852,00		1.969.944.884,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	5.261.188.699,00			4.452.099.163,00
202	-- Приходи од продажба	5.173.985.081,00			4.359.399.008,00
203	-- Останати приходи	86.204.515,00			92.700.155,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	999.103,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+216+219+220+221+222)	5.125.026.278,00			4.308.754.670,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	121.779.424,00			118.076.439,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	4.333.252.840,00			3.690.112.037,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	42.851.721,00			29.177.239,00
212	-- Останати трошоци од работењето	65.085.920,00			50.017.034,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	390.462.818,00			295.730.518,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	229.853.708,00			172.849.593,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	19.047.600,00			14.494.940,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	96.794.683,00			72.856.472,00
217	-- Останати трошоци за вработените	44.766.827,00			35.529.513,00

218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	57.427.518,00		41.624.317,00
222	-- Останати расходи од работењето	114.166.037,00		84.017.086,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	554.309,00		566.786,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	62,00		
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	554.247,00		566.786,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+238+240+241+242+243)	11.683.760,00		4.542.584,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	9.503.414,00		3.115.215,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.180.346,00		1.427.369,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	125.032.970,00		139.368.695,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	125.032.970,00		139.368.695,00
252	-- Данок на добивка	3.134.894,00		7.462.895,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	121.898.076,00		131.905.800,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	525,00		405,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	121.898.076,00		131.905.800,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	121.898.076,00		131.905.800,00
269	-- Добивка за годината	121.898.076,00		131.905.800,00
288	-- Вкупна сопстватна добивка за годината (269+286) или (286-270)	121.898.076,00		131.905.800,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	827.192,00			24.945,00
609	-- Земјишта	44.916.679,00			44.916.679,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	10.952.689,00			5.213.534,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	5.712.795,00			5.649.674,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	565.736.834,00			478.872.428,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на	1.240.000,00			1.240.000,00

	дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)			
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	365.000.000,00		220.196.224,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	882.349.016,00		59.670.048,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	11.201.483,00		10.812.498,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	917.372.248,00		716.366.929,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	4.890.039.268,00		4.141.941.632,00
644	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	235.321.410,00		170.999.798,00
646	- - Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	999.103,00		
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	1.154.638,00		831.541,00
654	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	14.987.940,00		11.078.188,00
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпио на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	1.150.609,00		784.357,00
656	- - Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	1.847.802,00		375.896,00
657	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	53.504.000,00		66.404.981,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	14.714.164,00		14.056.733,00
667	- - Расходи на продадени производи и услуги	433.252.840,00		3.690.112.037,00
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	13.059.704,00		19.323.799,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.445.287,00		2.018.210,00
672	- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	1.673.925,00		
673	- - Униформи-заштитна облека и обуки (< или = АОП 208 од БУ)	210.291,00		1.987.995,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	593.207,00		256.185,00
675	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	692.167,00		448.352,00

676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	10.555.445,00		8.862.472,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	48.356.550,00		40.938.017,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	25.425.891,00		
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.858.518,00		2.615.991,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	986.794,00		1.170.799,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	8.645.708,00		3.166.625,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.352.007,00		2.752.326,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7.183.623,00		5.323.498,00
692	-- Надоместоци за отпемнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	72.752,00		
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	10.086.957,00		6.911.726,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	27.081.892,00		20.771.368,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)			1.213.735,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6.787.264,00		6.632.684,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	11.668.300,00		2.000.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	7.046.175,00		6.514.586,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	4.151.369,00		1.077.249,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	5.306.488,00		3.395.112,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.609.549,00		3.728.795,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	148.000,00		178.600,00
715	-- Надоместоци за повремени и приремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	15.353.470,00		16.463.712,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	19.802.569,00		16.658.980,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	50.406,00		487.340,00
721	-- Исплатени дивиденди	36.233.325,00		13.523.337,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	525,00		405,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	350,00		300,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	2,00		2,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

			за тековна година	
4286	- 35.110 - Производство на електрична енергија од необновливи извори	999.103,00		
4302	- 38.210 - Обновување материјали од отпадот	15.076.532,00		
4382	- 46.900 - Неспецијализирана трговија на големо	4.355.116.271,00		
4383	- 47.110 - Неспецијализирана трговија на мало претежно со храна, лијалаци и тутун	875.644.408,00		
4456	- 56.220 - Дејности за кетеринг врз основа на договори и други дејности за подготовка и послужување храна	14.906.694,00		

Потпишано од:

Xhemal Dauti

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Додаток 3 – Годишен извештај

Согласно член 278 став 1 точка 2, член 487 и 490 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" 84/05,25/07,87/08,42/10 и 47/10), акционерското друштво ДАУТИ КОМЕРЦ АД с. Бојане Сарај, ул.1723 бр.20 Сарај Скопје, на ден 23.06.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на ревидираните финансиски извештаи за 2024 година

Член 1

Акционерите на ДАУТИ КОМЕРЦ АД Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз, донесоа одлука за усвојување на ревидираните финансиски извештаи за деловната година.

Член 2

По извршената ревизија од страна на друштвото ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА, се утврдија следните резултати:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Добивка пред оданочување | 125.032.970,00 денари |
| 2. Добивка за финан. год. по оданочување | 121.898.076,00 денари |

Од мислењето на независниот ревизор е констатирано дека финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на друштвото ДАУТИ КОМЕРЦ АД СКОПЈЕ на 31 Декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Сметководствените стандарди што се прифатени и објавени во Р. Македонија.

Член 3

Се утврдија финансиските резултати од извршената ревизија на Друштвото.

Член 4

Одлуката важи од денот на нејзиното донесување и потпишување од страна на акционерите на Друштвото.

Скопје, 23.06.2025 година.

Акционери:



1. Г-дин Џемаил Даути

2. Г-дин Хамим Даути

3. Г-дин Феми Даути